

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: Никола Тодоров, министер за здравство и

Јовица Андовски, заменик на министерот за здравство

ПОВЕРЕНИЦИ: Насуф Ипџа, државен секретар во Министерството за здравство и

Стојанчо Стојковски, раководител на сектор во Министерството за здравство

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН  
за доброволното здравствено осигурување

Скопје, септември 2012 година



Република Македонија  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 41-2089/1  
11.09.2012 година  
Скопје

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог-закон за доброволното здравствено осигурување, што го утврди на седницата, одржана на 11.09.2012 година.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Никола Тодоров, министер за здравство и Јовица Андовски, заменик на министерот за здравство, а за повереници Насуф Ипчја, државен секретар во Министерството за здравство и Стојанчо Стојковски, раководител на Сектор во Министерството за здравство.

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА



Иван Ставрески

Подготвил: Катерина Јаневска  
Проверил: Љубица Р. Димовска  
Контролирал: Митра Спасовска  
Одобрил: Кирил Божиновски

## ВОВЕД

### I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Законот за здравствено осигурување доброволното здравствено осигурување се установува за обезбедување на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување. Согласно тоа, доброволното здравствено осигурување може да се воспостави само како дополнително за лица за кои претходно е воспоставено задолжително здравствено осигурување.

Доброволното здравствено осигурување се разликува од задолжителното здравствено осигурување по тоа што: услугите кои се опфатени со доброволното осигурување не се востановени со закон туку се утврдуваат со договор помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување, може да биде само дополнително осигурување за лица за кои претходно е востановено задолжително осигурување, се воспоставува само за покривање на трошоците односно ризиците за здравствени услуги кои не се опфатени во основниот пакет на здравствени услуги од задолжителното осигурување, условите и начинот на спроведувањето на доброволното осигурување се определуваат со општ акт на друштвото за осигурување кое го воведува итн.

Доброволното здравствено осигурување се воспоставува само за покривање на трошоците односно ризиците за здравствени услуги кои не се опфатени во основниот пакет на здравствени услуги од задолжителното осигурување.

Најзначајно е тоа што во практиката доброволното осигурување се уште не е во целост и согласно законот воспоставено веројатно поради широкиот пакет на здравствени услуги опфатени во задолжителното осигурување. Од друга страна во практиката доста е присутен интересот за доброволното осигурување како од страна на осигурениците така и од страна на осигурителните друштва.

### II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со Предлог на законот за доброволното здравствено осигурување се уредува нов систем на доброволно здравствено осигурување со кој се дава законска можност и се отвара широко поле на делување на друштвата за осигурување за понуда на пакети на здравствени услуги кои веќе се опфатени со системот на задолжителното здравствено осигурување. Доброволното здравствено осигурување се уредува како дополнително и приватно.

Дополнителното здравствено осигурување осигурува покривање на трошоците на име учество со лични средства при користење на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување (партиципација), согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување и здравствена заштита.

Приватното здравствено осигурување осигурува покривање на трошоците за користење на здравствените услуги за повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоците за покривање на здравствените користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствената дејност и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Предлог-законот со почитување на одредбите на Законот за супервизија на осигурување и пропишаните надлежности на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, уредува дека друштвата за осигурување ќе ги утврдуваат условите и начинот на спроведување на доброволното здравствено осигурување како и премиските стапки односно сумите на осигурување на кои ќе може да се договори осигурувањето.

### III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот за доброволното здравствено осигурување нема финансиски последици врз Буџетот на РМ и врз другите јавни финансиски средства.

### IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За Предлогот на законот за доброволното здравствено осигурување не се потребни финансиски средства заради негово спроведување и истиот не повлекува материјални обврски за одделни субјекти.

# Предлог на Закон за доброволното здравствено осигурување

## ОПШТИ ОДРЕДБИ

### Член 1

Со овој закон се уредува видот и условите на организирање и спроведување на доброволното здравствено осигурување.

### Член 2

Доброволното здравствено осигурување може да се договори како дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено осигурување.

### Член 3

Доброволното здравствено осигурување е доброволно и долгорочно осигурување и може да се договори најмалку во траење од една година од денот на почеток на осигурувањето, освен доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Доброволното здравствено осигурување е неживотно осигурување или дополнително осигурување кон осигурувањето на живот согласно Законот за супервизија на осигурување.

Правата и обврските кои произлегуваат од доброволното здравствено осигурување не можат да се пренесуваат ниту да се наследуваат.

По исклучок на став 3 на овој член, може да се наследуваат правата на парични примања кои доспеале за наплата на осигуреникот, а истите останале неисплатени по неговата смрт.

За организирање и спроведување на доброволното здравствено осигурување како и за односите помеѓу договорните страни, се применуваат одредбите од Законот за супервизија на осигурување, Законот за облигационите односи, Законот за здравственото осигурување, одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на истите.

### Член 4

Дополнителното здравствено осигурување ги покрива трошоците на име учество со лични средства при користење на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување, согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување и здравствената заштита.

Приватното здравствено осигурување ги покрива трошоците за повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствената дејност и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Министерот за здравство со подзаконски акт ги пропишува стандардите на здравствени услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување согласно Законот за здравственото осигурување.

### Член 5

Работите на осигурување за здравствени услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување се вршат во рамки на класа на осигурување - доброволно здравствено осигурување.

На класата на осигурување - доброволно здравствено осигурување соодветно се применуваат одредбите од Законот за супервизија на осигурување.

Доброволното здравствено осигурување го спроведуваат друштвата за осигурување кои имаат дозвола за вршење на работи на здравствено осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување врз основа на

прописите од областа на осигурувањето и на одредбите од овој закон.

#### Член 6

Друштвото за осигурување во Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување, согласно прописите од областа на осигурувањето, ги утврдува условите и начинот на спроведување на доброволното здравствено осигурување како и премиските стапки односно сумите на осигурување на кои може да се договори осигурувањето.

Врз основа на добиената дозвола за вршење на работи на здравствено осигурување согласно член 5 став 3 од овој закон, друштвата за осигурување се должни да ја известат Агенцијата за супервизија на осигурување за донесување нови односно измена на постојните Услови за организирање и Тарифи на премии за доброволното здравствено осигурување.

#### Член 7

Доброволното здравствено осигурување се остварува во здравствените установи кои имаат решение за дозвола за работа издадена од министерството за здравство и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

#### Член 8

За спроведување на доброволното здравствено осигурување друштвото за осигурување склучува договор со здравствените установи и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Со договорот особено се утврдуваат здравствените услуги и цените на здравствените услуги кои произлегуваат од тој договор.

### ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 9

Дополнителното здравствено осигурување се воспоставува со договор за дополнително здравствено осигурување склучен помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување.

Со договорот за дополнителното здравствено осигурување особено се утврдуваат содржината, начинот и условите за користење на правата од дополнителното здравствено осигурување.

#### Член 10

Осигуреници на дополнителното здравствено осигурување се физичките лица кои склучиле или за кои доколку се полнолетни, врз основа на нивната согласност заверена кај нотар, е склучен договор за дополнително здравствено осигурување и кои ги користат правата утврдени со договорот за осигурување.

Осигуреници од ставот 1 на овој член можат да бидат само лицата на кои им е утврдено својство на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување.

Осигурениците од ставот 2 на овој член со губење на својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, го губат и својството на осигуреници во дополнителното здравствено осигурување.

Исклучок од ставот 3 на овој член се осигурениците во дополнителното здравствено осигурување кои го изгубиле својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување не подолго од 60 дена, со прекин или без прекин, во текот на календарската година.

По барање на друштвото за осигурување, Фондот за здравственото осигурување на Македонија на соодветен начин ги известува за статусот на осигурениците од ставот 1 на овој член, во системот на задолжителното

здравствено осигурување.

#### Член 11

Друштвото за осигурување ја одредува премијата за дополнително здравствено осигурување согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување.

Друштвото за осигурување ја одредува премијата за дополнително здравствено осигурување имајќи ги во предвид и здравствените услуги и ризиците на кои е изложен осигуреникот, како и возраста, полот, бонус и малус, табела на смртност, табела на болести и времетраење на склучениот договор.

Друштвото за осигурување согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување е должно:

- да склучи договор за осигурување со секој осигуреник од член 10 ставот 1 од овој закон кои сакаат да се осигураат за правата на дополнителното здравствено осигурување и
- да ги осигура осигурениците со еднакви права и обврски од дополнителното здравствено осигурување.

### ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 12

Приватното здравствено осигурување се воспоставува со договор за приватно здравствено осигурување склучен помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување.

Со договорот за приватното здравствено осигурување особено се утврдуваат содржината, начинот и условите на користење на правата од приватното здравствено осигурување.

#### Член 13

Осигуреници на приватното здравствено осигурување се физичките лица кои склучиле или за кои доколку се полнолетни, врз основа на нивната согласност заверена кај нотар, е склучен договор за приватно здравствено осигурување и кои ги користат правата утврдени со договорот за осигурување.

Осигуреници од ставот 1 на овој член можат да бидат само лицата на кои им е утврдено својство на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување.

Осигурениците од ставот 2 на овој член со губење на својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, го губат и својството на осигуреници во приватното здравствено осигурување.

Исклучок од ставот 3 на овој член се осигурениците во приватното здравствено осигурување кои го изгубиле својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување не подолго од 60 дена, со прекин или без прекин, во текот на календарската година.

По барање на друштвото за осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Македонија на соодветен начин ги известува за статусот на осигурениците од ставот 1 на овој член, во системот на задолжителното здравствено осигурување.

#### Член 14

Друштвото за осигурување ја одредува премијата за приватно здравствено осигурување согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување.

Друштвото за осигурување ја одредува премијата за приватното здравствено осигурување имајќи ги во предвид и здравствените услуги и ризиците на кои е изложен осигуреникот, како и од возраста, полот, бонус и малус, табела на смртност, табела на болести и времетраење на склучениот

договор.

Друштвото за осигурување согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување е должно:

- да склучи договор за осигурување со секој осигуреник од член 13 ставот 1 на овој закон кои сакаат да се осигураат за правата на приватното здравствено осигурување и
- да ги осигура осигурениците со еднакви права и обврски од приватното здравствено осигурување.

## НАДЗОР

### Член 15

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Агенцијата за супервизија на осигурување.

## ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

### Член 16

Глоба од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за друштвото за осигурување, ако:

- 1) не ги покрие трошоците за користените здравствени услуги од доброволното здравствено осигурување (член 4)
- 2) спроведува доброволно здравствено осигурување без дозвола за вршење на тој вид на осигурување (член 5 став 3);
- 3) спроведува доброволно здравствено осигурување во здравствени установи кои немаат решение за дозвола за работа издадена од министерството за здравство (член 7);
- 4) склучи договор за доброволно здравствено осигурување со лица на кои не им е утврдено својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување или не го прекине својството на осигуреници на лицата кои го изгубиле својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување (член 10 и 13) ;
- 5) не склучи договор за доброволно здравствено осигурување со секој осигуреник и осигурено лице кои сакаат да се осигураат за правата од доброволното здравствено осигурување (член 11, став 3, точка 1 и член 14, став 3, точка 1), и
- 6) не ги осигура сите осигуреници со еднакви права и обврски од доброволното здравствено осигурување (член 11, став 3, точка 2 и член 14, став 3, точка 2).
- 7) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за донесување нови односно измена на постојните Услови за организирање и Тарифи на премии за доброволното здравствено осигурување (член 6 став 2).

За прекршокот од став 1 на овој член глоба од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на одговорното лице во друштвото за осигурување.

### Член 17

За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 18

Договорите за осигурување склучени согласно член 5 став 1 точка 2 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република

Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10 и 44/11), за услуги кои не се покриени со задолжително здравствено осигурување остануваат во сила согласно важноста предвидена во договорите.

#### Член 19

Друштвата за осигурување кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат дозвола за вршење работи на осигурување во класата здравствено осигурување се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат постојните Услови за организирање и Тарифи на премии со одредбите од овој закон.

На друштвата за осигурување кои ќе го усогласат своето работење согласно со ставот 1 на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување им издава решение за извршено усогласување со одредбите на овој закон.

На друштвото за осигурување кое нема да го усогласи своето работење со овој закон, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе му ја одземе дозволата за вршење работи на осигурување во класата здравствено осигурување.

#### Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат членовите 73, 74 и 75 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12).

#### Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

### НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со одредбите на овој законски предлог се утврдуваа предметот на неговото уредување.

Со членот 1 до 3 од предлогот на законот се предвидува уредување на видот, условите и начинот на организирање и спроведување на доброволното здравствено осигурување.

Доброволното здравствено осигурување со овој предлог може да биде дополнително и приватно.

Дополнително и приватното доброволното здравствено осигурување се утврдува како неживотно осигурување согласно Законот за осигурување.

Со овие одредби се уредуваат правата и обврските на осигурениците на доброволното здравствено осигурување кои се непреносливи на други лица ниту пак може да се наследуваат.

Одредбата од член 4 став 1 од предлог–законот го утврдуваат дополнителното здравствено осигурување како осигурување за покривање на трошоците на име учество со лични средства при користење на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување, согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување и здравствената заштита.

Одредбата од член 4 став 2 од предлог–законот го утврдуваат приватното здравствено осигурување како осигурување за покривање на трошоците за користење на здравствени услуги за повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, односно од Законот за здравственото осигурување и неговите подзаконски акти, трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствената дејност и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Од член 5 до член 8 од предлог–законот се уредуваат условите за обавување на дејноста на доброволното здравствено осигурување.

Осигурувањето го спроведува осигурително друштво кое има добиено дозвола за вршење на здравствено осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување врз основа на прописите од областа на осигурувањето и на одредбите од овој закон.

Доброволното здравствено осигурување се остварува во здравствените установи кои имаат решение за дозвола за работа издадена од министерството за здравство и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Одредбата од член 6 од предлог-законот им одредува на друштвата за осигурување сами да ги утврдат поблиските услови и начинот на спроведување на доброволното здравствено осигурување како и премиските стапки односно сумите на осигурување на кои може да се договори осигурувањето.

Предлог одредбата од член 7 од предлог-законот се однесува на тоа каде се спроведува доброволното здравствено осигурување т.е. дека истото се остварува во здравствените установи кои имаат решение за дозвола за работа издадена од министерството за здравство и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Членот 8 утврдува дека спроведувањето на доброволното здравствено осигурување е само врз основа на склучен договор помеѓу друштвото за осигурување и здравствените установи и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.

Ставот 2 на членот 8 од предлог-законот се однесува на содржината на договорот за доброволното здравствено осигурување особено во однос на видот цените на здравствените услуги.

Од член 9 до член 11 од предлог-законот се однесуваат на вршењето на дополнителното здравствено осигурување.

Според овие одредби, дополнителното здравствено осигурување се воспоставува со договор за дополнително здравствено осигурување склучен помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување. Со договорот за дополнителното здравствено осигурување се утврдуваат содржината, начинот и условите на користење на правата од дополнителното здравствено осигурување.

Членот 10 од предлог-законот утврдува кои лица се сметаат за осигуреници на дополнителното здравствено осигурување според кој осигуреници на дополнителното здравствено осигурување можат да бидат само лицата на кои им е утврдено својство на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, согласно прописите од задолжителното здравствено осигурување. Со губење на својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, го губат и својството на осигуреници во дополнителното здравствено осигурување.

Членот 11 од предлог-законот утврдува дека друштвото за осигурување ја одредува премијата за дополнителното здравствено осигурување во зависност од содржината на договорот за дополнителното здравствено осигурување а согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување. Друштвото за осигурување согласно своите програми за осигурување склучува договор за осигурување со секој осигуреник лице од системот за задолжително здравствено осигурување, кои сакаат да се осигураат за правата од дополнителното здравствено осигурување под еднакви права и обврски од дополнителното здравствено осигурување.

Од член 12 до член 14 од предлог-законот се однесуваат на вршењето на приватното здравствено осигурување.

Според овие одредби, приватното здравствено осигурување се воспоставува со договор за приватно здравствено осигурување склучен помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување. Со договорот за приватно здравствено осигурување се утврдуваат содржината, начинот и условите на користење на правата од приватното здравствено осигурување.

Членот 13 од предлог-законот утврдува кои лица се сметаат за осигуреници на приватното здравствено осигурување. Според одредбата, осигуреници на приватното здравствено осигурување можат да бидат само физичките лица кои склучиле или за кои, врз основа на нивната согласност, е склучен договор за приватно здравствено осигурување и кои ги користат правата утврдени со договорот за осигурување. Осигуреници на приватното здравствено осигурување можат да бидат само доколку имаат утврдено својство на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување. Со губење на својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување истите го губат и својството на осигуреници во приватното здравствено осигурување.

Членот 14 од предлог-законот утврдува дека друштвото за осигурување ја одредува премијата за приватното здравствено осигурување во зависност од содржината на договорот за приватното здравствено осигурување а согласно Условите за организирање и Тарифите на премии за доброволното здравствено осигурување. Друштвото за осигурување согласно своите програми за осигурување склучува договор за осигурување со секој осигуреник лице од системот за задолжително здравствено осигурување, кои сакаат да се осигураат за правата од дополнителното здравствено осигурување под еднакви права и обврски од приватното здравствено осигурување.

Според член 15 од предлог-законот, надзорот над спроведувањето на овој закон ќе го врши Агенцијата за супервизија на осигурување

Членот 16 од предлог-законот содржи одредба со која ги одредува прекршоците и санкциите во случај на повреда на одредбите од овој закон, а за утврдените прекршоци прекршочната постапка ќе ја води и прекршочни санкции ќе изрекува Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.

Членовите 18 и 19 од предлог-законот ги содржат преодните одредби.

Членот 20 од предлог-законот ги содржи завршните одредби за престанување на важење на одредбите од член 73, 74 и 75 од Законот за задолжително здравствено осигурување кои се однесуваат на доброволното здравствено осигурување .

Членот 21 од предлог-законот го уредува денот на стапување во сила на овој закон.

## II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија се меѓусебно поврзано со основните решенија содржани во Законот за здравственото осигурување.

## III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овој предлог закон се воведува нов систем на доброволно здравствено осигурување